

П Р И Ј А В А

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА СОЦИО-ЕКОНОМСКИ РАНЛИВИ ДОМАЌИНСТВА ВО СКОПЈЕ ЗА ЗАМЕНА НА СТАРИТЕ ЕНЕРГЕТСКО-НЕЕФИКАСНИ ГРЕЈНИ ТЕЛА СО НОВИ ГРЕЈНИ ТЕЛА - ИНВЕРТЕРИ

Соодветни кандидати за овој Повик се домаќинства кои:

- како главен или дополнителен извор за загревање на домаќинствата користат:
 - **печки на огревно дрво, јаглен, нафта или отпад**
 - **стари енергетско-неефикасни уреди - термоакумулациони печки, панели, калорифери и сл., кои го оптоваруваат енергетскиот систем**
- се приматели на социјална помош од страна на Министерството за труд и социјална политика: гарантирана минимална помош (ГМП), посебен додаток, социјална сигурност за стари лица, детски додаток и додаток за образование
- прифаќаат да го заменат стариот уред за загревање со нов клима уред – инвертер, кој ќе биде обезбеден преку проектот
- ги исполнуваат останатите услови од повикот и се согласуваат со истите.

Пријавата содржи вкупно 7 (седум) страници. **Пријавата ја пополнува сопственикот или еден од сопствениците на објектот (куќата).**

A. Општи податоци за кандидатот

1.	Име и презиме и пол на сопственикот т.е. сопствениците на објектот (доколку има повеќе од еден). Како прво се наведува името и презимето на лицето (кандидатот) кое ја пополнува пријавата.
	1. _____ пол: <input type="checkbox"/> машки <input type="checkbox"/> женски
	2. _____ пол: <input type="checkbox"/> машки <input type="checkbox"/> женски
	3. _____ пол: <input type="checkbox"/> машки <input type="checkbox"/> женски
	4. _____ пол: <input type="checkbox"/> машки <input type="checkbox"/> женски
2.	Место на живеење на кандидатот (од лична карта)
3.	Телефон / мобилен број за контакт и електронска пошта
4.	Образование на кандидатот

<input type="checkbox"/>	без образование
<input type="checkbox"/>	основно
<input type="checkbox"/>	средно
<input type="checkbox"/>	високо

Б. Податоци за домаќинството

5.	Наведете ги сите членови од домаќинството ¹ , нивниот пол и нивната возраст, вклучувајќи го и името на подносителот на пријавата.		
	Име и презиме	Пол	Возраст
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
7.	Дали домаќинството е корисник на социјална помош од страна на Министерството за труд и социјална политика?		
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не		
8.	На каков вид социјална помош сте корисници?		
	<input type="checkbox"/> гарантирана минимална помош (ГМП) <input type="checkbox"/> посебен додаток		

¹ Под “домаќинство” се подразбира едночлено домаќинство или заедница на членови на семејството, како и други роднини меѓу кои не постои законска обврска за меѓусебно издржување, кои заеднички живеат, придонесуваат, стопанисуваат и трошат.

	<input type="checkbox"/> социјална сигурност за стари лица <input type="checkbox"/> детски додаток <input type="checkbox"/> додаток за образование <input type="checkbox"/> друго, наведете _____
9.	Дали некој од членовите на вашето домаќинство е лице со инвалидитет ² ?
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
10.	Дали сте згрижувачко семејство ³ ?
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
11.	Дали домаќинството вклучува самохран родител на дете кое е помладо од 18 години?
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не

В. Податоци за објектот

12.	Напишете ја целосната адреса на објектот
	Адреса: _____ Ако адресата на објектот се разликува од адресата во личната карта на апликантот наведете ја причината: _____
13.	Површина на објектот во која живее домаќинството (без балкон, подрум и други помошни простории)
	_____ m ²
14.	Површина на објектот која се загрева од страна на домаќинството
	<input type="checkbox"/> до 30 m ² <input type="checkbox"/> од 31 m ² до 60 m ² <input type="checkbox"/> од 60 m ² до 90 m ² <input type="checkbox"/> над 90 m ²
15.	Вид на примарен уред за загревање (предмет на дополнителна контрола).

² “Инвалидно лице” е лице со оштетен вид, оштетен слух, со пречки во гласот, говорот и јазикот, телесно инвалидно лице, лице со пречки во интелектуалниот развој и лице со комбинирани пречки кое поради степенот на инвалидност има специфични потреби во работењето.

³ “Згрижувачко семејство” е семејство кое обезбедува основна заштита и 24-часовна грижа за деца или возрасни лица кои немаат свое семејство или немаат услови за живот во сопственото семејство.

	<input type="checkbox"/> печка на дрва <input type="checkbox"/> печка на нафта <input type="checkbox"/> печка на јаглен <input type="checkbox"/> термоакумулациона печка <input type="checkbox"/> електрична греалка (панел, калорифер) <input type="checkbox"/> обичен клима уред <input type="checkbox"/> друго, наведете: _____
16.	Доколку го знаете капацитетот на грејното тело и годината на производство, Ве молиме напишете ги:
	Капацитет на грејно тело: _____ Година на производство: _____

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ:

1. Целосно пополнета и потпишана пријава.
2. Копија од лична карта на кандидатот (адресата од личната карта треба да биде идентична со адресата на објектот за кој се пријавувате на повикот).
3. Доказ дека домаќинството е корисник на социјална помош од Министерството за труд и социјална работа.
4. Пополнети и потпишани изјави и согласности:
 - Согласност за користење на лични податоци од страна на УНДП за потребите на проектот
 - Изјава за точност и веродостојност на наведените информации и податоци во Пријавата
 - Согласност за замена на грејното тело
5. Ако се работи за згрижувачко семејство, самохрани родители или домаќинство во кое има инвалидно лице – да се достави доказ за истите.

Пријавата и сите дополнително објавени информации за повикот може да се најдат на веб страницата на УНДП <http://www.mk.undp.org/>. Ве молиме редовно проверувајте ја.

Сите документи потребни за пријавување се доставуваат во 1 примерок во затворен плик со назнака “**Повик за замена на стари грејни тела**” на следнава адреса:

Програма за развој на Обединетите нации (УНДП),
 Јордан Хаџи-Константинов Џинот бр. 23, Скопје
 Пријавите испратени по пошта треба да пристигнат во канцелариите на УНДП најдоцна до 30 мај 2022 година. Работно време на канцеларијата е секој ден од 9 до 17 ч.

Согласност за користење на лични податоци

Јас _____, со адреса на живеење _____
име и презиме _____ улица и број _____

во _____ со л.к. бр. _____
место _____

согласен/согласна сум УНДП да направи копија од мојата лична карта и другите документи кои содржат мои лични податоци и лични податоци на членовите од моето домаќинство, а кои ќе се користат исклучиво за потребите на овој Повик и спроведување на активностите предвидени во Проектот.

Место _____

Датум _____

Согласен/согласна

(Своерачен потпис)

Изјава за веродостојност на податоци

Јас _____, со адреса на живеење _____
име и презиме _____ улица и број

во _____ со л.к. бр. _____
место

ИЗЈАВУВАМ

под целосна материјална, финансиска и морална одговорност дека податоците и информациите наведени во Пријавата се точни и веродостојни.

Исто така, изјавувам дека се согласувам да соработувам со проектниот тим на УНДП, како и да ги доставам сите дополнително побарани информации и податоци во најкус можен рок.

Место _____

Датум _____

Согласен/согласна

(Своерачен потпис)

Изјава за замена на грејното тело

Јас _____, со адреса на живеење _____
име и презиме _____ улица и број _____

во _____ со л.к. бр. _____
место _____

во случај на селекција на моето домаќинство во рамки на овој Повик

ИЗЈАВУВАМ

дека се согласувам да го исклучам од употреба старото грејно тело кое го користиме за загревање на објектот и да го заменам со новогрејно тело (клима уред – инвертер) кое ќе биде набавено од страна на УНДП.

Исто така, **се согласувам** објектот да биде предмет на енергетска инспекција, доколку за истото биде одлучено од страна на УНДП.

Место _____

Датум _____

Согласен/согласна

(Своерачен потпис)